

БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател:

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно членот 22 од ЗЗЛП¹, барам од Сава Осигурување а.д. Скопје да ја ограничи обработката на моите лични податоци

(Ве молиме, означете го соодветното поле)

ја оспорувам точноста на моите лични податоци

обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани

личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но сè уште не можат да се избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни барања)

чекам одговор по поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам обработката на моите лични податоци

3. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат ограничувањето на обработката на податоците

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е -маил адреса

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно Сава Осигурување а.д. Скопје да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

Образец на Барање за ограничување на обработката на личните податоци

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Сава Осигурување а.д. Скопје

- за офицерот за заштита на личните податоци

ул.Загребска бр.28А, 1000 Скопје или на е-маил: ozlp@sava.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено: _____		
Да се наведе зошто се одбива барањето: _____		
Офицер за заштита на лични податоци	Датум	
Име и презиме: _____	Click or tap to enter a	
Потпис: _____		